



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3682 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ
91001 - СКОПЈЕ, п. факс 51

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламација 15 дена. Огласи според тарифата.

Петок, 7 март 1986
Скопје

Број 7

Год. XLII

Претплатата за 1986 година изнесува 3.800 динари. Овој број чини 50 дин. Жиро сметка 40100-603-12488

69.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ЗАЕМ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА

Се прогласува Законот за задолжителниот заем за обезбедување средства на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта во периодот од 1986 до 1990 година,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 февруари 1986 година.

Бр. 08-651/1
27 февруари 1986 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Ванчо Апостолски, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. Станко Младеновски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ЗАЕМ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА

Член 1

Средствата на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта (Фондот) во периодот од 1986 до 1990 година се обезбедува по пат на задолжителен заем што го уплатуваат основните организации на здружениот труд во дејноста определени со овој закон (обврзници на заемот).

Член 2

Годишниот износ на средствата на Фондот се утврдува со примена на стапката од 0,35% од остварениот општествен производ на општественото стопанство на Социјалистичка Република Македонија (Републиката) во годината за која тие средства се пресметуваат.

Општествениот производ од став 1 на овој член се утврдува според податоците од Републичкиот завод за статистика искажани по принципот на чисти дејности.

Годишниот износ на средствата од став 1 на овој член го утврдува Фондот.

Член 3

Основица за пресметување и плаќање на задолжителниот заем од член 1 на овој закон претставува остварениот доход и амортизацијата од тековната година.

Член 4

Обврзниците на заемот ќе плаќаат задолжителен заем и тоа:

— по стапка од 4% — обврзниците од дејноста: во областа 07 — Трговија, гранките 0702 — Трговија на големо и 0703 — Надворешна трговија;

— по стапка од 1,5% — обврзниците од дејноста: во областа 01 — Индустрија и рударство, гранките 0106 — Производство на железна руда, 0107 — Црна металургија, 0108 — Производство на руди од обесни метали, 0109 — Производство на обесни метали, 0110 — Преработка на обесни метали, 0118 — Производство на базни хемиски производи, 0119 — Преработка на хемиски производи и 0133 — Производство и преработка на тутун.

Задолжителен заем плаќаат и деловите на основните организации на здружениот труд од став 1 на овој член чие седиште се наоѓа во друга социјалистичка република, односно социјалистичка автономна покраина, а кои трајно вршат дејност на територијата на Републиката.

Член 5

За начинот на пресметување на плаќање на месечните аконтации на задолжителниот заем, како и за годишната пресметка на заемот, ќе се применуваат соодветните одредби од Законот за обезбедување средства на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1986 до 1990 година.

Аконтацијата од став 1 на овој член ја утврдува Фондот врз основа на податоците на планираниот општествен производ на општественото стопанство на Републиката до 15 јануари за тековната година.

Член 6

За уплатениот износ на средствата на Фондот во периодот од 1986 до 1990 година, кои се уплатуваат на име задолжителен заем, на уплатувачите им се издаваат обврзници што гласат на доносителот. Задолжителниот заем се враќа во 12 еднакви годишни анuitети со камата по стапка од 10% годишно.

Отплатата на задолжителниот заем почнува со истекот на три години од денот на истекот на годината за која е уплатен заемот.

Каматата пресметана за времето од денот на уплатата до денот на почетокот на отплатувањето на задолжителниот заем му се додава на уплатениот износ на задолжителниот заем и заедно со него претставува основица за утврдување на годишните анuitети.

Член 7

За отплатувањето на задолжителниот заем на начинот утврден во член 6 на овој закон гарантира Републиката.

Член 8

Средствата остварени со уплатата на задолжителниот заем Фондот е должен да ги пласира на подрачјето на стопански недоволно развиените краишта со рок на враќање од 12 години и со камата по просечна стапка од 10% годишно, зголемена за манипулативните трошоци на Банката.

Отплатувањето на кредитот од став 1 на овој член почнува по истекот на три години од денот на истекот на годината во која е одобрен кредитот.

Пресметаната камата за времето од денот на добивањето на кредитот до денот на почетокот на отплатувањето на кредитот му се додава на износот на дадениот кредит и заедно со него претставува основица за утврдување на ануитетот.

Член 9

Обврзниците на заемот средствата на задолжителниот заем ќе ги уплатуваат на сметката на Фондот.

Член 10

Работите за издавање на обврзниците за сметка на Фондот и за отплатување на задолжителниот заем ги врши Стопанската банка — Здружена банка — Скопје.

Износот на трошоците за вршење на работите од став 1 на овој член се утврдува со договор меѓу Фондот и Стопанската банка — Здружена банка — Скопје.

Член 11

Се овластува републичкиот секретар за финансии до донесе поблиски прописи за начинот на утврдување на основицата за пресметување на задолжителниот заем и за утврдување на месечната аконтација, како и за начинот на издавање и амортизацијата на обврзниците за задолжителниот заем и за начинот на евидентирање на средствата на Фондот во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 12

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а членовите од 1 заклучно со член 11 ќе се применуваат од 1 јануари 1986 година.

70.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА

Се прогласува Законот за обезбедување средства на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1986 до 1990 година,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот совет, одржани на 27 февруари 1986 година.

Бр. 08-652/1

27 февруари 1986 година

Скопје

Претседател

на Претседателството на СРМ,
Ванчо Апостолски, с. р.

Претседател

на Собранието на СРМ,
дипл. инж. Станко Младеновски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА

Член 1

Со овој закон се обезбедуваат средства за намирување на обврската на Социјалистичка Република Македонија според Законот за средства на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1986 до 1990 година (Сојузен закон).

Член 2

Обврзници за плаќање на средствата од член 1 на овој закон (обврзници на обврската) се основните организации на здружениот труд што вршат стопанска дејност, а кои според Одлуката за единствена класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/76, 62/77, 70/80, 72/80, 77/82, 71/83 и 68/84) се распоредени во областите од 01 до 11, освен од дејноста во областа 11 — финансиски, технички и деловни услуги, подгрупите 110612 — Истражувачко-развојни услуги во општествените дејности и 110904 — Адвокатски и други услуги.

Член 3

Основица за пресметување и плаќање на средствата од член 1 на овој закон претставуваат остварениот доход и амортизацијата од тековната година.

Член 4

Обврзниците ја плаќаат обврската по стапка од 3,5%, освен обврзниците што обврската ја плаќаат по следниве стапки и тоа:

— по стапка од 2,5% — обврзниците од дејностите: во областа 01 — Индустрија и рударство, гранките 0105 — Производство на нафтни деривати, 0111 — Производство на неметални минерали (без градежен материјал), во областа 07 — Трговија, гранките 0702 — Трговија на големо и 0703 — Надворешна трговија;

— по стапка од 2,0% — обврзниците од дејностите: во областа 01 — Индустрија и рударство, гранките 0110 — Преработка на обоени метали, 0119 — Преработка на хемиски производи, 0121 — Производство на градежен материјал, 0132 — Производство на сточна храна и 0133 — Производство и преработка на тутун; во областа 05 — Градежништво; во областа 07 — Трговија, подгрупата 07011 — Трговија на мало со прехранбени производи; во областа 08 — Угостителство и туризам, гранката 0801 — Угостителство;

— по стапка од 1,0% — обврзниците од дејностите: во областа 01 — Индустрија и рударство, гранките 0106 — Производство на железна руда, 0107 — Црна металургија, 0108 — Производство на руди од обоени метали, 0109 — Производство на обоени метали, 0118 — Производство на базни хемиски производи, а од гранката 0126 — Производство на готови текстилни производи, подгрупата 012691 — Производство на покривачи за под, освен рачното килимарство; во областа 02 — Земјоделство и рибарство, групите 02011 — Полјоделство и 02014 — Сточарство.

Обврзниците од дејноста во областа: 01 — Индустрија и рударство; од гранката 0101 — Електро-стопанство, подгрупата 010105 — Дистрибуција на електрична енергија, обврската ја пресметуваат по стапка од 3,5% со самоуправни спогодба средствата ги здружуваат и насочуваат за поддржување на развојните програми во таа дејност.

Член 5

Од обврската за плаќање на средствата по овој закон се ослободуваат обврзниците од дејностите: во областа 01 — Индустрија и рударство, од гранката 0101 — Електро-стопанство, подгрупата 010102 — Производство на термоелектрична енергија и гран-

ката 0102 — Производство на јаглен, а од гранката 0126 — Производство на потови текстилни производи, подгрупата 012691 — Производство на покривачи за под (рачно килимарство), во областа 04 — Водостопанство; во областа 06 — Сообраќај, гранките 0601 — Железнички сообраќај и 0604 — Воздушен сообраќај.

Член 6

Месечната аконтација на обврската се утврдува врз основа на податоците од пресметката за претходниот пресметковен период поделен со соодветниот број на месеци.

Обврзникот на обврската е должен до Службата за општественото книговодство, кај која се води неговата жиро сметка, со пресметките од став 1 на овој член, да поднесе и пресметка за основницата за плаќање на обврската за наредниот период.

Член 7

Ако обврзникот на обврската врши повеќе дејности за кои се пропишани различни стапки или ако за одделни дејности тој е ослободен од плаќање на обврската, должен е за секоја дејност на почетокот од годишната посебно да утврди основницата за плаќање на обврската.

Доколку обврзникот на обврската не постапи според одредбите од став 1 на овој член, пресметувањето и плаќањето на обврската ќе се врши за сите дејности по стапка на онаа дејност за која е пропишана повисока стапка.

Член 8

Месечните аконтации на задолжителниот заем и плаќањето на обврската по основ на здружување на трудот и средствата се утврдуваат и се плаќаат според член 7 и 8 од Сојузниот закон.

Член 9

Годишната пресметка на обврската се врши по завршните сметки на организациите на здружениот труд.

За утврдениот годишен износ на обврската обврзникот е должен на Службата на општественото книговодство да и достави конечна пресметка во рокот определен за доставување на завршната сметка.

Годишниот износ на обврската обврзникот го платува најдоцна до 15 март во тековната за претходната година.

Член 10

Во случаите кога се примената на стапките од член 4 на овој закон се уплатува помал односно помал износ во однос на обврската на Републиката, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија може да изврши линеарно полемување, односно намалување на утврдените стапки на обврската во текот на годината за која се пресметува.

Член 11

Делот од средствата од Фондот што и припаѓа на Републиката врз основа на член 1 став 1 точка од Сојузниот закон, се води на посебна сметка на Стопанската банка — Здружена банка — Скопје.

Во Стопанската банка — Здружена банка — Скопје, на посебна сметка се водат и средствата од член 8 став 6 од Сојузниот закон.

Средствата од посебната сметка од став 1 на овој член се користат според договор што го склучуваат стопанската банка — Здружена банка — Скопје и Извршниот совет на Собранието на СР Македонија.

Договорот во името на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија го потпишува републичкиот секретар за финансии.

Член 12

Републичкиот секретар за финансии ќе донесе ублиски прописи за начинот на утврдувањето на основницата, пресметувањето, уплатувањето и насочувањето на обврската во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 13

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а членовите од 1 заклучно со член 12 ќе се применуваат од 1 јануари 1986 година.

71.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА И КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ

Се прогласува Законот за заштита и користење на земјоделското земјиште,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините, одржани на 27 февруари 1986 година.

Бр. 08-673/1

27 февруари 1986 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Ванчо Апостолски, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. Станко Младеновски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ЗАШТИТА И КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Земјоделското земјиште како добро од општ интерес ужива посебна заштита и се користи во согласност со општите услови и со другите општи интереси предвидени со овој закон, со кои се обезбедува негово рационално користење.

Член 2

Под земјоделско земјиште во смисла на овој закон се подразбираат ниви, градини, овоштарници, лозја, ливади, пасишта, трстици, како и неплодно земјиште што може да се оспособи за земјоделско производство.

Член 3

Земјоделското земјиште може да се користи само за земјоделско производство во сообразност со почвените, орографските и други природни карактеристики.

По исклучок, земјоделското земјиште може да се користи и за неземјоделски намени, според условите и на начин определен со овој закон.

Член 4

Работниците во организациите на здружениот труд што се занимаваат со земјоделско производство, работниците и работните луѓе во земјоделските задруги и во другите самоуправни организации и заедници кои управуваат со земјоделско земјиште во општествена сопственост (корисници на земјоделско земјиште во општествена сопственост), граѓанско правните лица и граѓаните кои имаат право на сопственост на земјоделско земјиште (сопственици) се должни земјоделското земјиште да го користат и тоа на начин кој најмногу одговара на природните својства на земјиштето и постојните економски услови.

Ако корисниците на земјоделското земјиште во општествена сопственост, односно сопствениците, не го користат земјоделското земјиште според одредбите од став 1 на овој член, општината е должна да обезбеди негово користење, во согласност со одредбите на овој закон.

Член 5

Работите на заштитата и користењето на земјоделското земјиште се работи од општ интерес за Републиката.

Член 6

За вршење на работите за развојот, заштитата и рационалното користење на земјоделското земјиште, како и за работите во шумарството и водостопанството, општината образува орган на управата надлежен за работите на земјоделството, шумарството и водостопанството (орган за земјоделство).

Член 7

Републиката и општините во рамките на своите права и должности, обезбедуваат заштита на земјоделското земјиште и се грижат за негово рационално користење.

Член 8

Републиката и општините обезбедуваат средства за заштита и рационално користење на земјоделското земјиште во согласност со овој закон.

Член 9

Републиката и општините преземаат мерки за обезбедување поповолни општествено-економски и други услови за користење на земјоделското земјиште за земјоделско производство во ридско-планинските и пограничните подрачја.

Член 10

Неизграденото градежно земјиште се користи за земјоделско производство до почетокот на неговото користење за основната намена.

Член 11

За земјоделското земјиште кое трајно се пренаменува за неземјоделски намени се плаќа надоместок во висина утврдена со овој закон.

Член 12

Сопствениците, за земјоделското земјиште кое во текот на претходната календарска година останало необработено од неоправдани причини плаќаат зголемен данок во согласност со закон.

Корисниците на земјоделското земјиште во општествена сопственост, за земјоделското земјиште кое во текот на претходната календарска година го оставиле необработено од неоправдани причини, плаќаат надоместок утврден со посебен закон.

II. ЗАШТИТА НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ

Член 13

Земјоделското земјиште од прва заклучно со четврта катастарска класа не може да се користи за неземјоделски намени, освен кога е тоа предвидено со просторниот односно урбанистичкиот план.

Член 14

Основите на просторните и урбанистичките планови и одлуката за определување на земјиштето во градовите и во населбите од градски карактер и во другите подрачја предвидени за станбена и друга комплексна изградба (одлука за определување на градежното земјиште) се донесуваат по претходна согласност на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 15

Границите на населените места (селски населби), за кои не е донесен урбанистички план, односно општ акт што го заменува тој план, во чии рамки земјоделското земјиште може да се користи за не-

земјоделски намени, се определуваат во согласност со Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 16

За изградба на куќи за одмор и рекреација собранието на општината може да определи само земјоделско земјиште од шеста до осма катастарска класа и тоа на површини определени со просторе или урбанистички план за соодветната намена.

Член 17

На земјоделското земјиште под катастарски култури, ниви, градини, овоштарници и лозја можат да се градат само објекти од привремен карактер кои служат за засолнување, чување на алат и земјоделска опрема и привремено сместување на земјоделски производи.

На проектот, односно скицата за изградба на објекти од став 1 на овој член, како и за местото на неговото микролоцирање, согласност дава органот за земјоделство.

Објектите од став 1 на овој член, како и земјоделското земјиште околу објектите, не може да се оградуваат со огради од цврст материјал.

Член 18

За трајна пренамена на земјоделското земјиште за неземјоделски намени, корисниците на земјоделското земјиште во општествена сопственост, односно сопствениците плаќаат надоместок.

Висината на надоместокот од став 1 на овој член изнесува:

— четириесет пати од годишниот катастарски приход за катастарските култури градини, овоштарници и лозја;

— шеесет пати од годишниот катастарски приход за катастарската култура ниви;

— сто пати од годишниот катастарски приход за катастарски култури ливади и пасишта.

Член 19

Без доказ за платен надоместок од член 18 на овој закон не може да се издаде одобрение за градба, односно да се отпочне со градба на објекти

Член 20

Надоместок не се плаќа кога пренамената на земјоделското земјиште за неземјоделски намени се врши за:

— потребите на вооружените сили и општонародната одбрана;

— изградба на хидромелиоративни системи и други водостопански објекти;

— подигање шумски насади и зеленило;

— изградба на станбени објекти во селски населби во пограничните и ридско-планинските подрачја предвидени со соодветниот општествен договор,

— изградба на станбени објекти во селските населби од страна на граѓаните чија основна дејност е земјоделството. За таа цел може да се пренамени најмногу 500 м² земјиште, вклучувајќи по и дворното место;

— изградба на објекти кои се во функција на земјоделското производство од страна на граѓаните чија основна дејност е земјоделството;

— изградба на објекти кои се во функција на земјоделското производство од страна на корисници на земјоделско земјиште во општествена сопственост и

— изградба на полски патишта и патишта со кои се поврзуваат селските населби меѓусебно и со магистралните патишта.

За ослободување од плаќањето на надоместокот од став 1 на овој член одлучува органот за земјоделство.

III. КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО

Член 21

Корисниците на земјоделското земјиште во општествена сопственост, односно сопствениците се должни земјоделското земјиште да го заштитиуваат од деградирање со примена на агро-мелиоративни, противерозивни и други мерки и да ја одржуваат и подобруваат неговата плодност.

Член 22

Собранието на општината може, за целото подрачје или за одделни делови на подрачјето на општината, да пропише примена на определени агро-технички и агро-мелиоративни мерки, според економските, техничките и другите услови на тоа подрачје; да преземе мерки за насочување на активностите за рационално користење на земјоделското земјиште и за активирање на напуштени и необработени површини; да ја утврди намената и да изврши разграничување на земјиштето по намени.

Член 23

Собранието на општината за земјоделското земјиште кое не се користи рационално, ги утврдува намените и го разграничува според намените за земјоделско производство, патишта и пошумување.

Начинот на утврдувањето на намената на земјиштето ќе го пропише Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 24

Собранието на општината определува на кое земјоделско земјиште може да се подигаат долгогодишни насади.

Член 25

Од денот на покренување на постапката за пре-намена, корисникот на земјоделското земјиште во општествена сопственост, односно сопственикот на земјоделското земјиште, не смее на тоа земјиште да подига долгогодишни насади и други објекти од траен карактер.

За подигнатите насади и објекти спротивно на став 1 на овој член, корисникот на земјоделското земјиште во општествена сопственост, односно сопственикот нема право на надоместок.

1. Земјоделско земјиште во општествена сопственост

Член 26

Корисниците на земјоделското земјиште во општествена сопственост се должни земјиштето со кое управуваат да го користат според среднорочни и годишни планови за користење на земјоделското земјиште.

Корисниците на земјоделското земјиште во општествена сопственост опфатено со хидромелиоративен систем се должни годишните планови за користење на земјоделското земјиште да ги усогласат со годишните планови за распределба на расположливите количества вода за наводнување на соодветната водостопанска организација која управува со основните објекти на хидромелиоративниот систем.

Корисниците на земјоделското земјиште во општествена сопственост се должни годишниот план за користење на земјоделското земјиште за наредната економска година да го донесат најдоцна до 31 август во тековната година.

Член 27

Корисниците на земјоделското земјиште во општествена сопственост се должни да водат евиденција за обработеното и необработеното земјоделско земјиште со кое управуваат, по катастарска култура, класа и големина во хектари. Тие се должни да водат таква евиденција и за земјиштето на кое постои право на сопственост, а го користат по основ

на кооперација или друг облик на здружување, како и за земјоделското земјиште кое го земаат или даваат во закуп.

Член 28

Корисниците на земјоделското земјиште во општествена сопственост се должни до 15 јуни во тековната година писмено да го известат органот за земјоделство за површините на земјоделското земјиште кои не ги обработуваат и причините поради кои не ги обработувале, со состојба на 31 мај во тековната година.

Член 29

Ако корисникот на земјоделското земјиште во општествена сопственост две години еднопосредно не го обработува земјоделското земјиште или дел од него, органот за земјоделство ќе донесе решение за привремено одземање на земјиштето и ќе го понуди на привремено користење на друго општествено правно лице или на граѓанско правно лице, односно граѓанин (привремен корисник) за време од најмалку три, а најмногу пет години.

Необработеното земјоделско земјиште првенствено се понудува на општествено правно лице од подрачјето на општината во која се наоѓа земјиштето.

Ако на подрачјето на општината во која се наоѓа необработеното земјоделско земјиште нема заинтересирано општествено правно лице, органот за земјоделство може земјиштето да го понуди на општествено правно лице од соседните општини со кои се граничи земјоделското земјиште или од други општини.

Ако ниту на подрачјето на соседните, а ниту во другите општини нема заинтересирано општествено правно лице, необработеното земјоделско земјиште може да се даде на привремено користење на земјоделец кој својот труд и средства ги здружил во облик на потрајна соработка со земјоделска задруга или друг облик на здружување на земјоделците со организација на здружениот труд (здружен земјоделец) или на граѓанско правно лице, односно граѓанин.

Привремените корисници на земјоделското земјиште не можат земјиштето да го отстапат на користење на друг.

Жалбата изјавена против решението за привремено одземање на земјоделското земјиште не го одлага извршувањето на решението.

Член 30

Органот за земјоделство со привремениот корисник склучува договор во писмена форма за давање на земјоделското земјиште на привремено користење.

Член 31

Со земјоделското земјиште во општествена сопственост кое не се користи од корисник на земјоделско земјиште во општествена сопственост, управува општината на чие подрачје се наоѓа земјиштето.

Земјиштето со кое управува општината е должна да го понуди на користење, под услови што таа ќе ги определи.

Ако по истекот на три месеци од денот на дадената понуда не се јави заинтересираното општествено правно лице, општината може земјиштето да го даде на здружен земјоделец или граѓанско правно лице, односно граѓанин.

2. Земјоделско земјиште на кое постои право на сопственост

Член 32

Земјоделското земјиште во сопственост на граѓаните опфатено со хидромелиоративен систем се користи во согласност со годишните планови за распределба на расположливите количества вода за наводнување.

Член 33

Ако сопственикот на земјоделското земјиште две години еднопосредно не го обработува земјоделското земјиште или дел од него, а во тоа не бил спречен од дејство на виша сила или од други оправдани причини, органот за земјоделство ќе донесе решение за привремено одземање на земјиштето и ќе го даде на привремено користење на начин и по постапка утврдени со членовите 29 и 30 од овој закон.

Член 34

Привремениот корисник на земјоделското земјиште е должен на сопственикот да му плати надоместок во висина на данокот од личен доход од земјоделска дејност и придонесите што се плаќаат на катастарскиот приход на тоа земјиште.

Член 35

Сопственикот на земјоделското земјиште има право да бара враќање на земјиштето и пред истекот на рокот утврден со договорот од член 30 на овој закон, ако барањето го поднесе до органот за земјоделство во претходната економска година и го поткрепи со докази дека настанале околности кои барањето го прават оправдано и дека ќе обезбеди обработка на земјоделското земјиште во согласност со одредбите на овој закон.

Ако привремениот корисник инвестирал оредства за приведување на земјиштето во култура и за зголемување на неговата плодност, сопственикот е должен да му го надомести неамортизираниот дел на средства по цени кои важат на денот на неговото повторно влегување во владение.

Член 36

За земјоделското земјиште на кое постои право на сопственост, а кое било напуштено подолго од пет години и во тој период било обработувано од корисник на земјоделско земјиште во општествена сопственост, сопственикот има право да бара враќање или надоместок за земјиштето, ако постапката за враќање, односно за плаќање надоместок ја покрене во рок од пет години од денот на дознавањето, а најдоцна во рок од десет години.

Сопственикот на земјоделското земјиште кој бара враќање на земјиштето кое било обработувано од корисник на земјоделско земјиште во општествена сопственост, е должен на корисникот да му ги надомести трошоците за сите вложувања што тој ги сторил по цени што важат на денот на неговото повторно влегување во владение.

Член 37

Одлуката на судот по тужбата против конечното решение за привремено одземање на земјоделското земјиште, нема правни последици врз договорот за давање на земјоделското земјиште на привремено користење.

IV. ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ

Член 38

Земјоделското земјиште може да се дава во закуп.

Земјоделското земјиште земено во закуп не може да се даде во подзакуп.

Член 39

Корисниците на земјоделското земјиште во општествена сопственост можат земјиштето да го дадат во закуп на заинтересирано општествено правно лице.

Корисниците на земјоделското земјиште во општествена сопственост по исклучок можат одделни парцели земјоделско земјиште, оддалечени од блоковите или од стопанските дворови, да ги даваат во закуп и на граѓани.

Средствата од закуп, корисникот на земјоделското земјиште во општествена сопственост посебно ги евидентира и може да ги користи само за освојување на нови обработливи површини и нивно приведување во култура.

Член 40

Сопственикот кој земјоделското земјиште го дава под закуп е должен писмена понуда да му достави на органот за земјоделство.

Понудата за давање на земјоделското земјиште под закуп, особено содржи: број на парцела, износ на закупнина и услови за закупот.

Понудата за давање на земјоделското земјиште под закуп органот за земјоделство ја доставува до корисници на земјоделско земјиште во општествена сопственост.

Првенствено право на закуп на земјоделско земјиште на кое постои право на сопственост има корисникот на земјоделското земјиште во општествена сопственост од подрачјето на општината во која се наоѓа земјиштето.

Ако корисникот на земјоделското земјиште во општествена сопственост во рок од 30 дена од денот на доставувањето на понудата не го извести органот за земјоделство за прифаќање на понудата, сопственикот може земјиштето да го даде во закуп на здружен земјоделец или на граѓанско правно лице, односно граѓанин.

Член 41

Сопственикот на земјоделско земјиште во ридско-планинските подрачја може да земе во закуп земјоделско земјиште, кое, заедно со неговото, го надминува предвидениот земјишен максимум, доколку го обработува со свој труд.

Сопственик на земјоделско земјиште во равничарско подрачје може да земе во закуп земјоделско земјиште, кое заедно со неговото може да биде најмногу за дваесет проценти над предвидениот земјишен максимум, доколку го обработува со свој труд.

Член 42

На закупот на земјоделско земјиште се применуваат прописите за облигационите односи, ако со овој закон не е поинаку определено.

V. ПРОМЕТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ

Член 43

При наследување, отуѓување и давање на подарок земјоделско земјиште, не може, со физичка делба да се намалува големината на парцелите утврдени во катастарските оперативни.

Правните работи преземени во спротивност со став 1 на овој член, не произведуваат правно дејство.

Член 44

Сопственикот кој има намера да отуѓи земјоделско земјиште, е должен да го понуди на општествено правно лице од подрачјето на општината во која се наоѓа, по вообичаена продажна цена на земјоделското земјиште во тоа подрачје.

Општественото правно лице, по барање на сопственикот, најдоцна во рок од една година од денот на приемот на писмената понуда, е должен писмено да го извести дали е заинтересиран за купување на земјиштето.

Ако општественото правно лице не го купи понуденото земјиште во рокот од став 2 на овој член, сопственикот е должен земјиштето да го понуди на општината.

Ако општината во рок од една година од денот кога ја примила писмената понуда не го купи земјиштето, сопственикот е должен да го понуди на општествено правно лице од подрачјето на општината која се граничи со општината во која се наоѓа

земјиштето, под условите под кои го понудил на општината.

Доколку на подрачјето на општината во која се наоѓа земјиштето или на општините со кои се граничи, нема заинтересирано општествено правно лице, а општината во која се наоѓа земјиштето, понуденото земјиште не го купи, сопственикот може земјиштето да го продаде на здружен земјоделец или на граѓанско правно лице, односно граѓанин, под истите услови под кои го понудил на општината.

Сопственикот е должен, износот на средствата што одговара на зголемената вредност на земјиштето како резултат на вложувањата на општествени средства, што го добил на име цена, да го уплати на сметката утврдена со член 47 од овој закон, пред заверката на потписите на страните на договорот за купопродажба на земјиштето од надлежниот суд.

Висината на зголемената вредност на земјиштето што е резултат на вложување на општествени средства, ја утврдува Собранието на општината во зависност од обемот на вложените средства и новосоздадените погодности во користењето на земјиштето обезбедени со тие вложувања (изградени системи за наводнување и одводнување, магистрални и други природни патишта и слично).

Општините склучуваат договор за утврдување критериуми за определување на висината на зголемената вредност на земјиштето, што е резултат на вложувања на општествени средства и за погодностите од тие вложувања.

Надлежниот суд нема да изврши заверка на потписите на странките на договорот за купопродажба на земјиштето, ако сопственикот не приложи доказ дека постапил во смисла на одредбите од овој член.

Договорите за купопродажба склучени спротивно на одредбите од овој член не произведуваат правно дејство.

VI. СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА И РАЦИОНАЛНО КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ

Член 45

За заштита и рационално користење на земјоделското земјиште се утврдуваат следниве извори на средства:

- надоместокот и зголемениот данок од член 12 на овој закон;
- надоместоците од член 18 на овој закон;
- средства на Републиката и општините и
- други средства.

Член 46

Средствата што се обезбедуваат според член 45 од овој закон се користат во согласност со посебна програма за заштита и користење на земјоделското земјиште, што ја донесува Собранието на СР Македонија, за период за кој се донесува среднорочниот план на општествено-економскиот развој на Републиката.

Со програмата од став 1 на овој член се утврдуваат: намените, вкупните средства потребни за извршување на програмата; динамиката за обезбедување средства по години и условите за нивно користење, како и мерките за извршување на програмата.

Поблиските намени и услови за користење, како и висината на средствата по одделни корисници и намени за наредната година, се утврдуваат со годишна програма што ја донесува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија до 31 декември во тековната година.

Член 47

Средствата од член 45 на овој закон се уплатуваат кај Службата на општественото книговодство на посебна републичка сметка „Средства за заштита и користење на земјоделското земјиште“.

VII. ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Член 48

Органот за земјоделство непосредно ги извршува одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на него.

Органот за земјоделство, особено ги врши следниве работи:

- 1) ги спроведува мерките за заштита на земјоделското земјиште;
- 2) предлага мерки за насочување на активностите за порационално користење на земјоделското земјиште и активирање на напуштените и необработени површини;
- 3) го известува надлежниот орган за противправното заземање на земјоделското земјиште во општествена сопственост;
- 4) се грижи за уредна наплата на данокот и надоместоците утврдени со овој закон и учествува во спроведувањето на мерките предвидени во општинската програма за заштита и рационално користење на земјоделското земјиште и
- 5) врши и други работи определени со закон и со пропис на Собранието на општината.

Член 49

За извршување на одредбите на овој закон и на прописите донесени врз основа на овој закон е одговорен Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 50

Ако органот за земјоделство утврди дека земјоделското земјиште се користи за неземјоделски намени во спротивност со овој закон, ќе донесе решение за доведување на земјоделското земјиште во состојба за користење на земјоделско производство.

Трошоците за доведување на земјоделското земјиште во состојба за користење на земјоделско производство паѓаат на товар на општината.

Општината има право трошоците од став 2 на овој член да ги надомести од субјектите кои земјоделското земјиште го користеле за неземјоделски намени во спротивност со овој закон.

Член 51

Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство на органот за земјоделство има право и должност да:

- му издаде задолжителна инструкција во врска со извршувањето на овој закон, и
- врши непосреден надзор над вршењето на работите на заштитата и користењето на земјоделското земјиште.

Член 52

Ако Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство во вршењето на правото на надзор, утврди дека органот за земјоделство, не го извршува овој закон и прописот донесен врз основа на него за тоа ќе го предупреди тој орган и истовремено ќе го известат извршниот совет на Собранието на општината.

Ако со неизвршувањето на Законот, односно другиот пропис настанале потешки последици во однос на заштитата и користењето на земјоделското земјиште, Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство може да покрене постапка за сменување од должност на функционерот што раководи со органот за земјоделство, односно за одземање на овластувањето на работниците со посебни овластувања и одговорности во тој орган.

Член 53

Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство непосредно ќе го обезбеди извршувањето на овој закон и на прописите донесени врз основа на овој закон, ако и додека органот за земјоделство не ги извршува, со обврска општината да му ги надомести трошоците причинети со тоа.

Кога постапувајќи според став 1 на овој член Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство ќе донесе решение, жалбата против тоа решение може да се поднесе до Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 54

Органите надлежни за јавна безбедност се должни да дадат помош во извршувањето на одредбите на овој закон, на барање на надлежниот орган.

Член 55

Инспекцискиот надзор за спроведување на одредбите на овој закон се врши според прописите за земјоделската инспекција и овој закон.

Член 56

Инспекторот за земјоделство во општинскиот орган на управата надлежен за земјоделска инспекција се назначува и разрешува од должност по претходно мислење од Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство.

VIII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 57

Со парична казна од 200.000 до 300.000 динари ќе се казни за стопански престап организација на здружениот труд која се занимава со земјоделско производство, земјоделска задруга и друга самоуправни организација која управува со земјоделско земјиште во општествена сопственост ако:

1) земјоделското земјиште го користи за неземјоделски намени спротивно на одредбите на овој закон (член 13);

2) не ги применува пропишаните агротехнички, агромилиоративни и противерозивни мерки (членови 21 и 22);

3) земјоделското земјиште со кое управува не го користи според среднорочниот и годишниот план за користење на земјоделско земјиште и годишниот план не го усогласи и донесе во определениот рок (член 26); и

4) земјоделското земјиште кое му е дадено на привремено користење го отстапи на друг корисник (член 29 став 5).

За стопански престап од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во организацијата на здружениот труд, задругата и друга самоуправни организација од став 1 на овој член, со парична казна од 30.000 до 60.000 динари.

Член 58

Со парична казна од 100.000 до 200.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружениот труд која се занимава со земјоделско производство, земјоделска задруга и друга самоуправни организација која управува со земјоделско земјиште во општествена сопственост ако:

1) на земјоделското земјиште со кое управува од денот на покренување на постапката за негова пренамена подигне долгогодишни насади и други објекти од траен карактер (член 25);

2) не води евиденција за обработеното и необработеното земјоделско земјиште со кое управува, како и за земјиштето на кое постои право на сопственост, а го користи по основ на кооперација или друг облик на здружување, како и за земјоделско земјиште кое го зема или дава во закуп (член 27);

3) не го извести органот за земјоделство во пропишаниот рок за необработените површини на земјоделското земјиште со кое управува и за причините за тоа (член 28); и

4) земјоделското земјиште земено во закуп го даде во подзакуп (член 38 став 2).

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во организацијата на здружениот труд, задругата и друга самоуправни организација од став 1 на овој член, со парична казна од 20.000 до 50.000 динари.

Член 59

Со парична казна од 20.000 до 60.000 динари ќе се казни за прекршок поединец кој во вршењето на својата дејност:

1) земјоделското земјиште го користи за неземјоделски намени спротивно на одредбите на овој закон (член 13);

2) не ги применува пропишаните агротехнички, агромилиоративни и противерозивни мерки (членови 21 и 22);

3) на земјоделското земјиште од денот на покренување на постапката за неговата пренамена подигне долгогодишни насади и други објекти од траен карактер (член 25);

4) земјоделското земјиште кое му е дадено на привремено користење го отстапи на друг корисник (членови 29 и 33);

5) земјоделското земјиште земено во закуп го даде во подзакуп (член 38 став 2); и

6) на земјоделското земјиште кое сака да го даде во закуп не достави писмена понуда на органот за земјоделство (член 40 став 1).

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 60

Постапката за пренамена на земјоделското земјиште која е во тек на денот на влегувањето во сила на овој закон ќе се заврши според прописите што важеле до влегувањето во сила на овој закон.

Член 61

Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство во поблискиот пропис од член 23 став 2 на овој закон, ќе го донесе во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 62

Собранијата на општините се должни да ја препитаат усогласеноста на просторните и урбанистичките планови и на одлуките за определување на градежното земјиште, со одредбите на овој закон и во рок од две години од влегувањето во сила на овој закон, да извршат усогласување.

До усогласувањето на актите од став 1 на овој член, пренамената на земјоделското земјиште ќе се врши во согласност со Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 63

До донесувањето на општите акти од член 15 на овој закон, согласност за пренамена на земјоделското земјиште, дава Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 64

Условите под кои е должна земјоделското земјиште со кое управува да го понуди на користење на општествено правно лице во согласност со член 32 на овој закон и висината на зголемената вредност на земјиштето што е резултат на вложување на општествени средства согласно со член 44 на овој закон, општината ќе ги утврди во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 65

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за користење на земјоделското земјиште („Службен весник на СРМ“ број 40/76). Законот за привремена забрана на користењето на земјоделското земјиште за неземјоделски намени („Службен весник на СРМ“ број 23/83; 25/84) и членовите 24, 25 и 26 од Законот за промет со земјиште и згради („Службен весник на СРМ“ број 36/75, 41/75 и 10/79).

Член 66

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

72.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ОД САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО И РАБОТНИЦИТЕ ОД ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ДЕВИЗНО-ДОКУМЕНТАРНА КОНТРОЛА ПРИ НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА И НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЦАТА

Се прогласува Законот за распоредување на работниците од Самоуправната интересна заедница за економски односи со странство и работниците од Дирекцијата за девизно-документарна контрола при Народната банка на Македонија и на средствата на Заедницата,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 февруари 1986 година.

Бр. 08-671/1

27 февруари 1986 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Ванчо Апостолски, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. Станко Младеновски, с. р.

ЗАКОН

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ОД САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО И РАБОТНИЦИТЕ ОД ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ДЕВИЗНО-ДОКУМЕНТАРНА КОНТРОЛА ПРИ НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА И НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЦАТА

Член 1

Заради обезбедување рационално вршење на работите од областа на економските односи со странство во согласност со утврдените задачи на овластените банки со Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“ број 66/85) со овој закон се регулира начинот на преземањето на работниците од Самоуправната интересна заедница за економски односи со странство (Заедница) и работниците од Дирекцијата за девизно-документарна контрола при Народната банка на Македонија (Дирекција), како и начинот за распоредување на средствата на Заедницата.

Со овој закон се утврдува и начинот на пренесување на архивата и документацијата од Заедницата и Дирекцијата создадена во вршењето на работите и задачите на Заедницата и Дирекцијата.

Член 2

Стопанската банка — Здружена банка — Скопје од 1 март 1986 година ги презема работниците на Стручната служба на Заедницата и работниците од Дирекцијата што работат на режимските права.

Народната банка на Македонија и овластените банки за вршење на работи од областа на економските односи со странство од подрачјето на град Скопје од 1 јануари 1987 година спогодбено ќе ги преземат и другите работници од Дирекцијата.

Работниците од ставовите 1 и 2 на овој член банките ќе ги распоредат во согласност со своите самоуправни општи акти на работи и работни задачи што одговараат на нивната стручна подготовка, односно работна способност.

Член 3

Работните простории и канцелариската опрема заедно со правата и обврските што произлегуваат од управувањето со нив се пренесуваат на Стопанска банка — Здружена банка — Скопје, а другата опрема и другиот имот на Заедницата на Управата за заеднички работи при Извршниот совет на Собранието на СР Македонија.

Член 4

Архивата и документацијата од Заедницата и од Дирекцијата создадени во вршењето на работите и задачите што ги презема Стопанската банка — Здружена банка — Скопје се пренесуваат на Стопанската банка — Здружена банка — Скопје.

Архивата и документацијата што се однесуваат за поттикнувањето на извозот, како и на утврдувањето и користењето на девизните средства за општи општествени потреби се пренесуваат на Републичкиот комитет за економски односи со странство.

Член 5

Полисот на опремата, средствата, архивата, документацијата и другиот имот на Заедницата ќе го изврши комисија составена од претставници на Републичкиот комитет за економски односи со странство, Републичкиот секретаријат за финансии, Банката и Заедницата.

Комисијата од став 1 на овој член најдоцна до 1 март 1986 година ќе го извести Извршниот совет на Собранието на СР Македонија за утврдената состојба на имотот.

Врз основа на заклучокот на Извршниот совет по став 2 на овој член, републичкиот секретар за финансии ќе донесе решение за пренос на имотот.

Член 6

Средствата за заедничка потрошувачка на Заедницата, како и средствата за заедничка потрошувачка на Дирекцијата сразмерно на бројот на работниците од Народната банка на Македонија што ги презема Стопанска банка — Здружена банка — Скопје се пренесуваат на Стопанската банка — Здружена банка — Скопје.

Член 7

Завршната сметка на Заедницата за 1985 година ќе ја изготви Републичкиот секретаријат за финансии и ќе ја поднесе на одобрување на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија.

Член 8

Работната заедница на Заедницата е должна својата Завршна сметка за 1985 година да ја изготви според општите прописи, а Завршната сметка за јануари и февруари 1986 година да ја изготви до 1 март 1986 година.

Член 9

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

73.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Собранието на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОНИСКИ СТАПКИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА АМОРТИЗАЦИЈА НА СТАНБЕНИ ЗГРАДИ И СТАНОВИ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ

Се прогласува Законот за утврдување пониски стапки за пресметување на амортизацијата на станбени згради и станови во општествена сопственост,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 февруари 1986 година.

Бр. 08-670/1
27 февруари 1986 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Ванчо Апостолски, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. Станко Младеновски, с. р.

ЗАКОН

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОНИСКИ СТАПКИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА АМОРТИЗАЦИЈА НА СТАНБЕНИ ЗГРАДИ И СТАНОВИ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ

Член 1

Стапките за пресметување на амортизација на станбените згради и становите во општествена сопственост пропишани со Законот за амортизација на општествените средства („Службен лист на СФРЈ“ број 70/84, 7/85 и 75/85) Номенклатурата на средствата за амортизација, амортизациона група 20, точки 1 и 2, се намалуваат и тоа: за 1985 година 0,50 процентни поени, за 1986 година 0,50 процентни поени, за 1987 година 0,40 процентни поени, за 1988 година 0,30 процентни поени и за 1989 година 0,15 процентни поени.

Член 2

Одредбата од член 1 на овој закон ќе се применува и за завршните сметки за 1985 година.

Член 3

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за стапките за амортизација и роковите за пресметување на амортизацијата на становите и станбените згради во општествена сопственост („Службен весник на СРМ“ број 36/77).

Член 4

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

74.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ КООРДИНАЦИОНЕН ОДБОР ЗА ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД КОИ ВРШАТ РАБОТИ НА НАДВОРЕШНО-ТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ

Се прогласува Законот за престанување на Законот за основање Координационен одбор за организациите на здружениот труд кои вршат работи на надворешно-трговскиот промет,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 февруари 1986 година

Бр. 08-669/1
27 февруари 1986 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Ванчо Апостолски, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. Станко Младеновски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ КООРДИНАЦИОНЕН ОДБОР ЗА ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД КОИ ВРШАТ РАБОТИ НА НАДВОРЕШНО-ТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ

Член 1

Законот за основање на Координационен одбор за организациите на здружениот труд кои вршат работи на надворешно-трговскиот промет („Службен весник на СРМ“ број 44/77), престанува да важи на 31 декември 1985 година.

Член 2

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

75.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПАЗАРИШНАТА ИНСПЕКЦИЈА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за пазаришната инспекција,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 февруари 1986 година.

Бр. 08-635/1
27 февруари 1986 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Ванчо Апостолски, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. Станко Младеновски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПАЗАРИШНАТА ИНСПЕКЦИЈА

Член 1

Во Законот за пазаришната инспекција („Службен весник на СРМ“ број 40/73, 6/79 и 34/84), во член 17 став 3 се менува и гласи:

„Средствата на име разлика во цените се приход на Републичкиот буџет“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

76.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и точка 15 од Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1986 до 1990 година во 1986 година („Службен весник на СРМ“ број 43/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 февруари 1986 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКАТА ВО 1986 ГОДИНА

Член 1

Заради остварување на основните задачи на економската и развојната политика на Републиката утврдени со Резолуцијата за политиката на остварување

њето на Општествениот план на СРМ за периодот од 1986 до 1990 година во 1986 година, со оваа одлука поблиску се определуваат основните задачи на кредитната политика во Републиката во 1986 година и начинот на нивното спроведување од страна на банките и на деловните единици на територијата на СР Македонија (банки).

Член 2

Основните задачи на кредитната политика во 1986 година се:

— поддржување на политиката на динамизирање на производството и услугите во приоритетните дејности;

— зголемување на извозот на стоки и услуги;

— обезбедување рационален и селективен увоз;

— усогласување на стоковно-паричните односи на домашниот пазар;

— забавување на порастот на цените;

— нормализирање на финансиските текови и

— јакнење на динарската и на девизната ликвидност.

Во рамките на заеднички утврдениот пораст на пласманите, селективно ќе се поттикнуваат производството и услугите од приоритетните дејности на развојот, а пред сè, обезбедувањето повисоко производство и услуги за извоз и на извозот, производството и залихите на основните земјоделски производи, како и инвестиционите вложувања во приоритетните дејности на стопанството кои обезбедуваат повисок доход и вработување.

Член 3

Заради остварување на мерките на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика на земјата во 1986 година, банките ќе ја усогласат својата деловна политика со мерките на монетарно-кредитната политика во 1986 година.

Член 4

Заради остварување на задачите од член 2 на оваа одлука, банките ќе ги насочуваат своите пласмани првенствено за намените утврдени во оваа одлука.

Член 5

При одобрувањето на кредити, особено за набавка на сировини и репроматеријали, банките ќе им даваат приоритет на организациите на здружениот труд, кои со воведување на повеќе смени во работењето ќе обезбедат зголемување на вработеноста, производството и извозот.

Заради реализација на определбите од став 1 на овој член, секоја банка е должна да утврди посебни критериуми.

Член 6

При одобрувањето на инвестиционите кредити за основни средства, банките ќе го решаваат и обезбедувањето со трајни извори на обртни средства.

Член 7

Банките ќе насочат најмалку 60% од можниот пораст на пласманите кој што обем и динамика на пораст се усогласуваат по пат на монетизација на хартии од вредност со селективно обележје и општа монетизација за кредитирање на намените од приоритетните дејности на развојот што ги поддржува примарната емисија.

Обврската од став 1 на овој член банките ќе ја остваруваат рамномерно во текот на годината, зависно од сезонските карактеристики на намените што се кредитираат.

Член 8

Од средствата за инвестиции банките ќе издвојат 2,0 милијарди динари за остварување на развојните програми за зголемување на сточниот фонд, доопремување на поледелството со механизација и за активирање на необработените обработливи површини и нивно приведување под култури.

Обврската од став 1 на овој член банките ќе ја остварат на тој начин што ќе издвојат средства најмалку во висина од 1,3% од нето кредитниот портфолио, со состојба на ден 31 декември 1985 година.

Член 9

Банката што во својата активност не може да обезбеди насочување на средства во висина и за намените утврдени во членовите 7 и 8 од оваа одлука е должна таквите пласмани да ги оствари преку друга банка во Републиката која може да обезбеди вакво насочување.

Условите и начинот за насочување на средствата од став 1 на овој член се утврдуваат со самоуправни спогодба.

Член 10

Заради обезбедување на условите за редовен увоз на сурова нафта и нафтни деривати за потребите на стопанството и на населението во Републиката, банките ќе склучат самоуправни спогодба за здружување на средства и право на пласман на тие средства (лимит) за увоз на сурова нафта и нафтни деривати.

Самоуправната спогодба од став 1 на овој член банките ќе ја склучат најдоцна во рок од еден месец од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Иницијатива за склучување на спогодбата ќе покрене Стопанската комора на Македонија.

Член 11

Доколку самоуправната спогодба од член 10 на оваа одлука не се склучи во пропишаниот рок, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија во рок од 15 дена ќе ги пропише начинот и условите за обезбедување и користење на средствата, односно за извршување на обврските на банките до склучувањето на спогодбата.

Член 12

Со својата кредитна политика од прирастот на орочените депозити наменети за вложување во основни средства на стопанството банките ќе насочат 5% за кредитирање на индивидуалните земјоделци, 5% за развој на малото стопанството, 10% за кредитирање на продажбата на опрема на домашниот пазар и странство и вграден материјал при изведување инвестициони работи во странство и 5% за набавка на шински возила.

Член 13

Со својата кредитна политика банките и натаму ќе ја поддржуваат изградбата на станови на работните луѓе и граѓаните со нерешено или несоодветно решено станбено прашање, како и кредитирањето на изградбата на станови во општествена сопственост.

За намените од став 1 на овој член, банките ќе одобруваат кредити најмалку во висина на расположивите средства за станбена изградба.

Со цел да се остварува порационална употреба на средствата за станбена изградба, банките со самоуправни спогодба ќе извршат доградба на критериумите за кредитирање на станбената изградба во согласност со општествениот договор за критериумите и мерилата за решавање на станбените потреби на работниците во организациите на здружениот труд и работните заедници, како и на критериумите за кредитирање на општествено оправдана големина и спремност на станот.

Член 14

Од средствата на вишокот на приходите над расходите утврдени опored периодичните пресметки во текот на годината, Народната банка на Македонија ќе одобрува преку банките краткорочни позајмици на определени корисници на општествени средства за ангажирање во приоритетните стопански и други дејности.

Позајмиците од став 1 на овој член ќе се одобруваат со рок на враќање најдоцна до 25 декември 1986 година.

Корисниците, намените и условите под кои Народната банка на Македонија ќе ги одобрува позајмиците од став 1 на овој член ги утврдува со одлука Извршниот совет на Собранието на СР Македонија поединечно за секоја позајмица.

Член 15

Слободните парични средства на општествено-политичките заедници што се водат како депозит во Народната банка на Македонија — Народната банка на Македонија ќе ги насочува преку банките за кредитирање на одредени корисници на општествени средства за ангажирање во приоритетните стопански и други дејности.

Намените и условите под кои Народната банка на Македонија ќе ги одобрува средствата од став 1 на овој член, ќе ги утврди Извршниот совет на Собранието на СР Македонија со посебна одлука во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Средствата од став 1 на овој член ќе се насочуваат по пат на договор за комисиона правна работа.

Член 16

Заради спроведување на кредитната политика во 1986 година, Народната банка на Македонија, во рамките на своите права и должности, ќе презема мерки за остварување на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика.

Член 17

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-668/1

27 февруари 1986 година
Скопје

Претседател

на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

77.

Врз основа на член 56 став 2 од Законот за системот на финансирањето на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“ број 44/77) и врз основа на Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот 1986—1990 година, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Соборот на општините, одржани на 27 февруари 1986 година, донесе

**ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА
ЗА УЧЕСТВО ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА УРБАНИСТИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАСЕЛЕНИ МЕСТА (СЕЛСКИ НАСЕЛБИ) ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА**

Член 1

Со оваа финансиска програма се утврдуваат средствата, начинот на користење и критериумите за користење на средствата со кои Републиката ќе учествува во финансирањето на изработката на урбанистички планови за населени места (селски населби) во периодот од 1986—1990 година, според програмите изготвени од општините.

Член 2

Во периодот од 1986 до 1990 година, Републиката ќе учествува во финансирањето на изработката на урбанистички планови за 150 населени места (селски населби).

За реализација на оваа финансиска програма Републиката ќе учествува со средствата во висина од 50 милиони динари, со тоа што во секоја година од среднорочниот период ќе учествува по 10.000.000 динари.

Во финансирањето на програмите на општините од недоволно развиените подрачја и населбите — центри на заедници на селата, рурални центри во ридско-планинските и пограничните подрачја, Републиката ќе учествува најмногу до 50% од износот потребен за изработка на урбанистички план.

Во финансирањето на програмите на општините од другите подрачја, Републиката ќе учествува најмногу до 30% од износот потребен за изработка на урбанистички план.

Висината на средствата потребни за изработка на урбанистички план за секое селско населено место ќе се утврдува врз основа на големината на селското подрачје, бројот на жителите и цената за изготвување на ваков вид документација, која е постигната во претходната година.

Член 3

Со средствата за намените од член 2 од оваа финансиска програма, Републиката ќе учествува во финансирањето на изработката на следните видови урбанистички планови:

1. Урбанистички план за помало населено место и
2. Детален урбанистички план.

Член 4

Корисници на средствата по износи и за намени утврдени во членовите 2 и 3 од оваа финансиска програма, се општините кои ќе изготвуваат свои програми и ќе го обезбедат преостанатиот дел од средствата за изработка на урбанистичка документација.

Член 5

Средствата утврдени со член 2 од оваа финансиска програма, општините можат да ги користат за учество во финансирањето на урбанистичка документација за следните категории на селски населени места:

- населени места со тенденција за развој;
- населени места во ридско-планинските и пограничните подрачја;
- населени места кои по својата големина и други карактеристики се доближуваат или се слични на градските населби и
- населени места со амбиентални вредности и со можност за развој на туризмот.

Член 6

За условите под кои ќе се користат средствата од оваа финансиска програма се известуваат собранијата на општините.

Член 7

Заради специфичноста при изработката и донесувањето на урбанистичката документација и времето потребно за нивното изработување, одобрените средства во една година општините можат да ги користат и до крајот на наредната календарска година, а во спротивно губат право за нивно користење.

Член 8

Средствата според оваа финансиска програма се даваат на општините без обврски за враќање.

Член 9

Спроведувањето на оваа финансиска програма ја врши Републичкиот комитет за урбанизам и заштита на човековата околина.

Член 10

Оваа финансиска програма ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-674/1

27 февруари 1986 година
Скопје

Претседател

на Собранието на СРМ,
дипл. инж. Станко Младеновски, с. р.

Претседател

на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател

на Соборот на општините,
Сервет Салиу, с. р.

78.

Врз основа на член 43, а во врска со член 44 став 1 од Законот за избор на членовите на делегациите и делегатите во Собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ број 41/81), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 февруари 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА ИЗБОРНИ КОМИСИИ ЗА СООДВЕТНИ ОБЛАСТИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО НА СРМ

За претседатели, членови и нивни заменици на изборни комисии за соодветни области на здружениот труд за избор на делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, се именуваат:

I. ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА МЕТАЛИ И ЕНЕРГЕТИКА

претседател:

Радмила Мадевска, секретар на Републичкиот одбор на синдикатот на работниците од производство и преработка на метали, енергетика и графичка дејност.

членови:

Танас Крстевски, РО „Алумина“ — Скопје, дипломиран правник и

Тришко Димов, РО „Електромакедонија“ — Скопје, дипломиран правник,

заменици:

Јордан Петровски, РО „Рафинерија за нафта“ — Скопје, дипломиран економист,

Кире Георгиевски, СОЗТ „Електростопанство“ — Скопје, дипломиран правник и

Павле Стојановски, РО ФОП СОЗТ Металски завод „ТИТО“ — Скопје, дипломиран правник.

II. ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА И НЕМЕТАЛИ

претседател:

Љубинка Диневска, секретар на Републичкиот одбор на синдикатот на работниците од Хемиската индустрија и неметали,

членови:

Вера Крстевска, технолог во РО „Алкалоид“ — Скопје и

Јордан Кузмановски, секретар на Советот на ССМ на општина Кисела Вода — Скопје,

заменици:

Зорица Спасова, општествено-политички работник во РЗ ОХИС — Скопје,

Олипа Таневска, РО „Хемтекс“ — Скопје и

Зоран Спасовски, „Алкалоид“ — Работна заедница „Информатика“ — Скопје.

III. ТЕКСТИЛНА И КОЖАРСКО-ЧЕВЛАРСКА ИНДУСТРИЈА

претседател:

Милица Љубецкиј, секретар на Републичкиот одбор на синдикатот на работниците од Текстилната и кожарско-чевларската индустрија на Македонија,

членови:

Стевица Ковачевиќ, РО „Мирка Гинова“ — Скопје, дипломиран правник и

Иван Стратов, СОЗТ „Интекс“ — Скопје, дипломиран правник,

заменици:

Митко Аризанов, РЗ СОЗТ „Интекс“ — Скопје, дипломиран економист,

Момчило Лазаревиќ, РЗ „Прогрес“ — Скопје, дипломиран правник и

Никола Јанчев, РЗ „Прогрес“ — Скопје, дипломиран правник.

IV. ШУМАРСТВО И ДРВНА ИНДУСТРИЈА

претседател:

Александар Петровски, Републички одбор на синдикатот на работниците од шумарството и дрвната индустрија

членови:

Љупчо Симјановски, РЗ Заеднички служби при СОЗТ „Треска“ — Скопје, дипломиран правник и

Магдалена Петровска, ШС „Караџица“ — Скопје, дипломиран правник,

заменици:

Лидија Димитровска, РО „Треска-инженеринг“ — Скопје, дипломиран правник,

Александар Атанасовски, ЗОИЛ при СОЗТ „Треска“ — Скопје, дипломиран економист и

Љупчо Стојковски, „Треска-Репропроммет“ — Скопје, економист.

V. ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ПРЕХРАНБЕНА И ТУТУНСКА ИНДУСТРИЈА

претседател:

Душко Стоевски, Сојуз на синдикати на Македонија,

членови:

Коле Димовски, РО „Магро“ — Скопје и

Маријана Стојкова, „Тутунски комбинат“ — Скопје,

заменици:

Томаки Сечковски, РО Водостопанство „Вардар“ — Скопје,

Здравко Наумов, РО „Жито-Лукс“ — Скопје и

Нове Секуловски, Фабрика „Пивара“ — Скопје.

VI. ГРАДЕЖНИШТВО

претседател:

Владимир Панков, секретар на Републичкиот одбор на СРМ Совет на Сојузот на синдикатите на Македонија,

членови:

Драган Савин, ГРО „Гранит“ — Работна заедница — Скопје и

Панде Костурски, ГРО „Бетон“ ООЗТ — Градилиште — Скопје.

заменици:

Љупчо Петковски, ГРО „Пелагонија“ Работна заедница — Скопје,

Осимон Трјаневски, ГРО „Илинден“ Работна заедница — Скопје и

Гоко Бошковиќ, Градски одбор на Синдикатот на градежните работници — Скопје.

VII. СООБРАЌАЈ И ВРСКИ

претседател:

Трајан Гоцевски, секретар на Републичкиот одбор членови

Миле Јанковски, директор на Пошта број 2 — Скопје и

Мице Ташевски, Деловна заедница „Македонија сообраќај“ — Скопје.

VIII. ГРАФИЧКА, ИНФОРМАТИВНО-ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ И ПРОИЗВОДСТВО НА ХАТИЈА

претседател:

Искра Кондарко, Републички одбор на синдикатот дипломиран економист

членови:

Душан Ефремовски, РО „Комуна“ Работна заедница Заеднички служби дипломиран правник и

Мишо Гуриќ, РО НИП „Нова Македонија“ Работна заедница Заеднички служби дипломиран правник.

заменици:

Соња Петрова, ИРО „Култура“ — Скопје, дипломиран правник,

Бранко Вукановски, РТС ОЗТ „Радио-Скопје“ правник и

Трифун Талевски, РТС ОЗТ „Телевизија“ новинар

IX. ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА

претседател:

Ацо Јанкуловски, Совет на ССМ,

членови:

Благоја Симоновски, Институт за национална историја и

Васко Тодоровски, Библиотека „Браќа Миладиновци“ — Скопје,

заменици:

Бојко Киранциски, НИО „Просветен работник“ — Скопје,

Лилјана Цартовска, Музеј на град Скопје и

Милош Илиоски, ЦОУ „Гуро Салај“ — Скопје.

X. ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

претседател:

Зорица Велковска, Републички одбор на синдикатот на работниците од здравството и социјалната заштита,

членови:

Милан Порјаков, Здравствен дом — Скопје и Славко Трајановски, Здружение на здравствените организации на СР Македонија — Скопје,

заменици:

Раде Петровски, Медицински центар — Куманово,

Димитар Секуловски, Медицински центар — Битола и

Љупчо Ракеџиев, Совет на ССМ на општина Титов Велес.

XI. УГОСТИТЕЛСТВО, ТУРИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАНБЕНА ДЕЈНОСТ И ЗАНАЕТЧИСТВО

претседател:

Часлав Теодосиевски, Републички одбор на синдикатот на работниците од угостителството, туризмот, комунално-станбената дејност и занаетчиството,

членови:

Петар Аврамовиќ, РО „Комуналец“ и Борислав Михајловиќ, ХУРО „Македонија турист“,

заменици:

Драги Величковски, Хемиско чистење „Младост“, Благоја Величковски, РО Електро-механички сервис „Сервис“ и

Киро Огненовски, РО „Рубин кармин“.

XII. ТРГОВИЈА

претседател:

Вељо Чулаковски, секретар на Републичкиот одбор на синдикатот на работниците од трговијата — Скопје,

членови:

Александар Антиќ, секретар на Градскиот одбор на синдикатот на работниците од услужните дејности — Скопје и

Свето Станковиќ, директор на Општо кадровска и правна служба на ТРО „Аутомакедонија“ — Скопје,

заменици:

Љубиша Огњеновиќ, ВД генерален директор на ТРО „Трготекстил“ — Скопје

Наталија Соколова, директор на правната служба на ТРО „Интерпроект“ — Скопје и

Љубица Кирова, шеф на одделението за правни работи и нормативна дејност на ТРО „Макпетрол“ — Скопје.

XIII. УПРАВА, ПРАВОСУДСТВО И ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

претседател:

Ванчо Муратовски, секретар на Републичкиот одбор на синдикатот на работниците од управата, правосудството и финансиските организации,

членови:

Ванчо Крстев, судија на Општински суд Скопје — Скопје и

Вели Велат, судија на Окружниот суд — Скопје,

заменици:

Ангела Величковски, судија на Општинскиот суд Скопје II — Скопје,

Светлана Савиќ, судија на Општинскиот суд Скопје I — Скопје и

Маргарита Цаца, судија на Општинскиот суд Скопје I — Скопје.

XIV. АКТИВНО ВОЕНИ ЛИЦА И ЦИВИЛНИ ЛИЦА НА СЛУЖБА ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ НА СФРЈ

претседател:

Благоја Бозаровски, полковник на РШТО,

членови:

Душан Радовиќ, потполковник на ЈНА Скопје и Димче Секуловски, потполковник, Команда за одбрана на град Скопје,

заменици:

Илија Петров, потполковник на РШТО, Слободан Вуксановиќ, капетан во ЈНА Скопје и

Јордан Апостоловски, потполковник, Команда за одбрана на град Скопје.

XV. РАБОТНИ ЛУЃЕ ШТО РАБОТАТ ВО ЗЕМЈОДЕЛСКА, ЗАНАЕТЧСКА И ВО СЛИЧНИ ДЕЈНОСТИ СО СРЕДСТВА НА ТРУДОТ НА КОИ ПОСТОИ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ И РАБОТНИЦИ ВРАБОТЕНИ КАЈ НИВ И ОД РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ШТО СО ЛИЧЕН ТРУД САМОСТОЈНО ВО ВИД НА ЗАНИМАЊЕ ВРШАТ УМЕТНИЧКА И ДРУГА КУЛТУРНА АДВОКАТСКА ИЛИ ДРУГА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЈНОСТ И РАБОТНИЦИТЕ ВРАБОТЕНИ КАЈ НИВ

претседател:

Афродита Патчева-Андова, советник во Правната служба на Стопанска комора на Македонија,

членови:

Мирче Христовски, советник во Соборот на здруженија на работните луѓе — Стопанска комора на Македонија и

Рада Толевска, советник во КО за самоуправни спогодување и општествено договарање — Стопанска комора на Македонија,

заменици:

Зоран Димовски, советник за ОНО и ОСЗ — Стопанска комора на Македонија,

Радмила Јорданова, стручен соработник во Соборот за станбено-комунално стопанство — Стопанска комора на Македонија и

Зорица Мешкова, стручен соработник во Соборот за угостителство и туризам — Стопанска комора на Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-677

27 февруари 1986 година

Скопје

Претседател

на Собранието на СРМ,

дипл. инж. **Станко Младеновски, с. р.**

Претседател

на Соборот на здружениот труд,

д-р инж. **Илија Черепнаковски, с. р.**

Претседател

на Општествено-политичкиот одбор,

м-р **Павле Георгиевски, с. р.****79.**

Врз основа на член 27 точка 3 од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на СРМ“ бр. 18/76 и 18/82), претседателот на Републичкиот комитет за здравство и социјална политика донесува

ПРОГРАМА**ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИМУНИЗАЦИЈА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРОТИВ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ВО 1986 ГОДИНА**

Во 1986 година имунизација е задолжителна:

I. Против туберкулозата (Tuberculosis), дифтерија (Diphtheria), тетанус (Tetanus), голема кашлица (Pertussis), детска парализа (Poliomyelitis ant acuta), мали сипаници (Morbilli), заушки (Parotitis) и црвенка (Rubeola) — за сите лица од определена возраст според оваа програма.

II. 1) Против беснило (Lyssa) — за сите лица повредени од бесно животно или од животно за кое се сомнева дека е бесно.

2) Против жолта треска за сите лица кои патуваат во земја во која постои таа болест или во земја која бара имунизација против таа болест;

3) Против колера за сите лица што патуваат во земја која бара имунизација против таа болест;

4) Против црвен тифус за сите лица за кои постојат епидемиолошки индикации.

Задолжителна имунизација против заразните болести од точка I се врши исклучително на перманентен начин — континуирано имунизирање во текот на целата година, а против детска парализа од 1 јануари до 30 јуни и од 1 ноември до 31 декември 1986 година со тритипна вакцина, согласно член 7 од Правилникот за условите и начинот за вршење на задолжителна имунизација, серопротифакса и хемипрофилакса против заразни болести и за лицата што

подлежат на таа обврска („Службен лист на СФРЈ“ бр. 42/85).

1. Имунизација против туберкулоза се врши:

1) без тестирање на сите лица до крајот на првата година од животот;

2) на сите лица од навршена прва година до навршена 13 година со претходно тестирање кои примарно не се вакцинирани, ако не реагираат на туберкулин или кај кои реакцијата на туберкулин во пречник е помала од 6 мм.;

3) Ревакцинирањето се врши во 13 година од животот, односно во завршното одделение на основното училиште со претходно тестирање.

4) На подрачјата на кои постојат епидемиолошки индикации, може да се воведат уште една ревакцинација меѓу првата и тринаесеттата година од животот односно при запишувањето во основно училиште врз основа на стручно мислење од Институтот за градни болести и туберкулоза на СРМ.

2. Имунизација против дифтерија, тетанус и голема кашлица:

А. Вакцинирање се врши:

1) На сите деца родени од 1 X 1985 до 30. IX. 1986 год. на возраст определена со календарот за имунизација;

2) на сите деца до навршена петгодишна возраст, кои до тогаш не се уредно вакцинирани и ревакцинирани, а не прележале голема кашлица.

Б. Ревакцинирање се врши:

1) на сите деца комплетно вакцинирани во 1985 година против дифтерија, тетанус, голема кашлица, на возраст определена со календарот за имунизација;

2) на сите деца комплетно вакцинирани до петгодишна возраст, ако од имунизацијата поминало најмалку една година, а не повеќе од две години;

3) на сите деца во четвртата година на возраст, против голема кашлица ако претходно биле вакцинирани и ревакцинирани според календарот за имунизација.

3. Имунизација против дифтерија и тетанус:

А. Вакцинирање се врши:

1) на сите деца до петгодишна возраст кои уредно не се вакцинирани или ревакцинирани, а ја прележале големата кашлица;

2) на сите деца родени од 1972 година наваму кои не биле уредно вакцинирани и ревакцинирани против дифтерија и тетанус.

Б. Ревакцинирање се врши:

1) на сите деца во седмата и четиринаесеттата година, кои порано уредно се вакцинирани и ревакцинирани против дифтерија и тетанус според календарот за имунизација,

2) на сите деца до четиринаесетгодишна возраст вакцинирани првпат во 1985 година против дифтерија и тетанус, ако од вакцинирањето поминало една година.

Имунизација на лица постари од 7 години се врши со посебна Ди-Те вакцина (про адултис).

4. Имунизација против тетанус:

А. Вакцинирање се врши:

1) на сите лица од навршени четиринаесет години до навршени 18 години кои порано не биле имунизирани против тетанус.

Б. Ревакцинирање се врши:

1) на сите лица во осумнаесеттата односно во завршната година на втор степен насочено образование кои претходно биле имунизирани и реимунизирани против тетанус со вакцина Ди-Те-Пер односно Ди-Те или Те;

2) на сите лица од четиринаесет години до осумнаесет години возраст кои во 1985 година биле за прв пат имунизирани против тетанус, ако од имунизацијата поминало една година.

5. Имунизација против детска парализа:

А. Вакцинирање се врши:

1) на сите деца родени од 1. X. 1985 година до 30. IX. 1986 година, според календарот за имунизација;

2) на сите деца родени од 1 I 1972 до 30 IX. 1985 година кои порано не биле вакцинирани.

Б. Ревакцинирање се врши:

1) на сите деца комплетно вакцинирани во 1985 година, ако од вакцинирањето поминало една година;

2) на сите деца во седмата година, односно при запишување во првото одделение на основното училиште и во четиринаесеттата година, односно во завршното одделение на основното училиште.

6. Имунизација против мали сипаници:

Вакцинирање се врши:

1) на сите деца од навршени 12 месеци до навршена 14 годишна возраст, кои не прележале мали сипаници, по правило имунизацијата мора да се изврши најдоцна до наполниети 18 месеци возраст.

7. Имунизација против заушки и црвенка (рубеола):

Вакцинирање се врши:

1) на сите деца од навршени 12 месеци до навршени две години живот и тоа со еднократно вакцинирање.

Вакцинирањето се врши, по правило, истовремено со вакцинирањето против мали сипаници, со давање на комбинирана вакцина.

Не може да се вакцинираат против заразни заушки и црвенка (рубеола) лица кои:

- боледуваат од фебрилни состојби;
- боледуваат од акутни заразни болести;
- боледуваат од тешка анемија и други тешки заболувања на хематопоезискиот систем, леукемија и генерализирани туморозни заболувања;
- се наоѓаат под терапија на кортикостероиди, цитостатици и јонизирачки зрачења;
- во анамнезата имаат податоци за фебрилни конвулзии или оштетувања на централниот нервен систем.

Имунизацијата против определените заразни болести во оваа програма се врши по следниот

КАЛЕНДАР ЗА ИМУНИЗАЦИЈА

Возраст на лица што подлежат на имунизација	Болест против која се врши имунизација	Вакцинација Ревакцинација
до 1 година	Туберкулоза (без тестирање)	вакцинирање
4,5 1/2 и 6 месеци	Дифтерија, тетанус, пертусис (3 дози)	вакцинирање
4,5 1/2 и 7 месеци	Детска парализа (3 дози тритипна вакцина)	вакцинирање
13 месеци	Мали сипаници, заушки, црвенка	вакцинирање
18 месеци	Дифтерија, дифтерија — пертусис	I ревакцинирање
20 месеци	Детска парализа (1 доза)	II ревакцинирање
4 години	Пертусис (1 доза)	II ревакцинирање
7 години	Детска парализа (1 доза)	II ревакцинирање
	Дифтерија — тетанус (1 доза)	II ревакцинирање
13 години	Туберкулоза (со тестирање)	ревакцинирање
14 години	Детска парализа (1 доза)	III ревакцинирање
	Дифтерија — тетанус (1 доза)	III ревакцинирање
18 години	Тетанус (1 доза)	IV ревакцинирање

II

На кампањски начин се врши задолжителна имунизација (вакцинирање и ревакцинирање) против заразни болести на следниве лица:

1. На задолжителна имунизација против мали сипаници подлежат лица од наполнети 10 до 12 месеци возраст ако постојат епидемиолошки индикации. Задолжителна имунизација против мали сипаници на лица што се вакцинирани пред наполнети 12 месеци возраст се врши и по наполнети 15 месеци, а најдоцна до наполнети 2 години возраст.

На имунизација против мали сипаници подлежат и лица од наполнети 18 месеци до наполнети 14 години возраст што се вакцинирани против мали сипаници, ако за тоа постојат епидемиолошки индикации (заболување на вакцинираните, епидемија на мали сипаници кај децата од таа возраст), што ги утврдил надлежниот орган во Републиката и ако од претходното вакцинирање против мали сипаници изминало повеќе од една година.

2. На задолжителна имунизација против беснило подлежат сите лица изложени на инфекција со вирусот на беснило и тоа:

1) на лице каснато или на друг начин повредено од бесно и на беснило сомнително диво или домашно животно;

2) лице каснато од куче или мачка на непознат имател што не можат да се држат под десетдневна ветеринарска контрола;

3) лице каснато од куче или мачка што во рок од десет дена од денот на повредата на лицето ќе покажат знаци на беснило, ќе пцовисаат, ќе бидат убиеви или ќе заскитаат;

4) лице што можело да се зарази со вирус на беснило преку слезницата или општетувања на кожата;

5) лице повредено при работа со материјал контаминиран со вирус на беснило.

Имунизацијата против беснило се врши согласно член 37, 38, 39, 45 и 46 од Правилникот за условите и начинот на вршењето задолжителна имунизација, серопротекција и хемиопротекција против заразните болести и за лица што подлежат на таа обврска („Службен лист на СФРЈ“ бр. 42/85).

3. На задолжителна имунизација против жолта треска подлежат лица што патуваат во земја во која постои таа болест или во земја која бара имунизација против таа болест.

4. Против колера — за лица кои патуваат во земја која бара имунизација против истата.

Имунизацијата против колера и жолта треска се врши согласно член 40 од Правилникот за условите и начинот на вршењето на задолжителната имунизација, серопротекција и хемиопротекција против заразните болести и на лица што подлежат на таа обврска („Службен лист на СФРЈ“ бр. 42/85).

5. На задолжителна имунизација против црвен тифус подлежат:

1) лица вработени на чистење на канализација, чистење на септички јами, отстранување на губре и други отпадни материји од населби;

2) лица што живеат во заедничко домаќинство со бацилоносител на црвен тифус;

3) лица според епидемиолошки индикации што ќе ги утврди надлежниот орган во Републиката.

Имунизацијата против црвен тифус се врши согласно членовите 41, 42, 43 и 44 од Правилникот за условите и начинот на вршењето на задолжителната имунизација, серопротекција и хемиопротекција против заразните болести и на лица што подлежат на таа обврска („Службен лист на СФРЈ“ бр. 42/85).

6. На задолжителна имунизација против туберкулоза подлежат и лицата до 25 години возраст кои се посебно изложени на туберкулозна инфекција и тоа: лица кои биле во семеен контакт со заболени од туберкулоза и лицата кои почнуваат работа во организациите на здружен труд во областа на здравството што се занимаваат со дијагностика и лекување на туберкулоза.

Бр. 08-01-735

11 февруари 1986 година
Скопје

Претседател
на Републичкиот комитет
за здравство и социјална
политика,
Каменчо Ѓоргов, с. р.

СОДРЖИНА

Страна

69. Закон за задолжителниот заем за обезбедување средства на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта во периодот од 1986 до 1990 година — — —	129
70. Закон за обезбедување средства на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1986 до 1990 година — —	130
71. Закон за заштита и користење на земјоделското земјиште — — — — —	131
72. Закон за распоредување на работниците од Самоуправната интересна заедница за економски односи со странство и работниците од Дирекцијата за девизно-документарна контрола при Народната банка на Македонија и на средствата на Заедницата — —	137
73. Закон за утврдување пониски стапки за пресметување на амортизација на станбени згради и станови во општествена сопственост — — — — —	138
74. Закон за престанување на Законот за основање Координационен одбор за организациите на здружениот труд кои вршат работи на надворешно-трговскиот промет —	138
75. Закон за изменување на Законот за пазарната инспекција — — — — —	138
76. Одлука за кредитната политика на Републиката во 1986 година — — — — —	138
77. Финансиска програма за учество во финансирањето на урбанистичка документација за населени места (селски населби) во периодот од 1986 до 1990 година — — —	140
78. Одлука за именување на претседатели, членови и нивни заменици на изборни комитети за соодветни области на здружениот труд за избор на делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ —	141
79. Програма за спроведување на задолжителна имунизација на населението против заразни болести во 1986 година — — —	142